

# моја ЗЕМЈА

СПИСАНИЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

октомври 2009 број 48

[www.ffrm.org.mk](http://www.ffrm.org.mk)

цена: 50 ден.



ТРАКТОР ЗА  
ПРОФЕСИОНАЛНИ  
КОРИСНИЦИ

**ОДГЛЕДУВАЊЕТО ЛЕШНИЦИ  
- ИСПЛАТЛИВ БИЗНИС**

**МАКЕДОНСКИ ЖЕЛКИ  
НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ**

**ТРАДИЦИЈАТА  
ПРОДОЛЖУВА**



Предлог-програма на ФФРМ за субвенционирање 2010

# FOCUS-ирај се на опремата.

Ford Focus 1.4i 16V со 3 врати

**11.100 Eur**  
(682.650.00 ден.)



**Опрема:** Воздушни перници за возач и совозач, странични воздушни перници, АБС со ЕБД, затемнени стакла, серво управувач, клима уред, електрично задвижување на предни стакла, централно дистанционско заклучување, имобилазер, нивелирање на фарови, волан подеслив по висина и длабочина, мануелно подесување на возачкото седиште по висина, електрични и загревани ретровизори во боја, патен компјутер, темпомат, кожен волан, предни светла за магла, радио CD со 6 звучници и команда покрај волан.

**Comfort пакет:** Алуминиумски бандажи 16" со 5 крака, дөвонски автоматски клима уред, автоматски светла, електрохроматски ретровизор, сензор за дожд, Follow me home светла, за доплата од само 500 Еур ( 30.750 ден.)

Feel the difference



Автоцентар БТ  
Битола  
047/203 535

Амбасадор  
Охрид  
046/282 800

Ве-Го Авто  
Прилеп  
048/433 317

Ко-Ко Компани  
Тетово  
044/350 400

Тефо-Со  
Кавадарци  
043/412 858

Ник Моторс  
Струмица  
034/340 833

Инбексо Кар  
Гевгелија  
034/218 902

Ми-Да Моторс Скопје  
02/3073 103

Осигурујте ја инвестицијата

на Вашиот живот во сигурна компанија

 **UNIQA**  
Осигурување на Новата Генерација.



# Организација или дезорганизација

Помина главната берба. Се собра грозјето, гравот, доматите, пиперките... Но, некако, бербата не се одвива најдобро за земјоделците.

Лозарите излегаа на протести. Грозјето им се откупува по мизерни цени. „Најлоша година за нас“, велат лозарите.

Сличен е ставот на сите земјоделци.

## 1. Каде е проблемот, во економската криза или во нашата дезорганизација?

Точно е дека големо влијание има рецесијата, но сепак поголем удел има дезорганизацијата.

Потребна е стратегија за решавање на проблемите и отворање нови пазари.

## 2. Но, долго време ги бараме тие пазари и никако да ја отвориме нивната врата?

Изгледа причината е повторно нашата дезорганизација. Не реагираме навреме, туку секогаш во последен час. Решението не треба да се бара кога започнува бербата, тоа се прави неколку месеци порано. Затоа е потребно здружување и обединување на земјоделците.

## 3. Колку се обединети земјоделците во РМ?

Има здружувања, ама нема организација. Со фармерите се манипулира од страна на лица кои не се земјоделци. Тука се прави најголемата дезорганизација.

## 4. Како помагаат релевантните институции во сето ова?

Сега се преговара со сите таканаречени земјоделски здруженија, без да се внимава дали се тие земјоделци или бизнисмени или, пак, лица од сосема други професии.

И повторно имаме дезорганизација.

## 5. На сите прашања што ги поставив, некако, се добива одговор - дезорганизација.

Овој заклучок нека биде поттик да се најде решение на дезорганизацијата и конечно да имаме планско производство на земјоделски култури, поквалитетни производи, поголеми количества, сигурен пласман и реално утврдени цени.

Нека ни е среќно и беријетно

Со почит,  
Билјана Петровска - Митревска



Настани  
ФФРМ партенер -  
организација на Копа -  
кожека

5

Бамја  
ТЕШКА И СПЕЦИФИЧНА,  
НО ИСПЛАТЛИВА РАБОТА

13



Земјоделски бизнис  
ОД ПИПЕРКА ДО ЦРВЕН ПИПЕР

14



Љупче Станковски,  
пчелар од Велес  
СО СЕЛЕЊЕ ДО ДОБАР  
ПРИНОС

19



АгроАлтернатива  
МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛКИ  
НА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ

20



Списанието е финансиски поддржано од Шведската агенција за меѓународен развој. Оваа помош се состои и од директно пренесување на искуствата и знаењата од фармерите во Шведска на фармерите во Македонија преку проектот Поддршка на земјоделските здруженија во Република Македонија - СФАРМ.



Списанието „Моја земја“ излегува месечно и е во сопственост на Федерацијата на фармери во Република Македонија. Првиот број изле за како организациски билтен на ФФРМ во април 2003 година, а од декември 2006 се дистрибуира како месечно специјализирано списание за земјоделство и рурален развој.

**Моја земја**  
октомври 2009  
**Издавач:**  
ФФРМ Медија  
Ул. Гиги Мијаловски  
Бр. 3, 1000 Скопје  
Тел/Факс: 02 3099042  
e-mail: trajan.dimkovski@ffrm.org.mk  
**Број на жиро сметка:**  
250-050000485-38 Инвест банка  
380-1-645333 001-46 Прокредит  
банка  
**Извршен директор и главен и одговорен уредник**  
Трајан Димковски  
trajan.dimkovski@ffrm.org.mk

**Уредник и новинар**  
Билјана Петровска Митревска  
biljana.petrovska@ffrm.org.mk  
**Маркетинг и дистрибуција**  
Благојче Најдовски 070/937132  
blagojche.najdovski@ffrm.org.mk  
mk, pcelaveles@yahoo.com  
**Фото вест - насловна**  
Благојче Најдовски  
**Лектор**  
Верица Неделкоска  
**Новинари**  
Берта Китинска  
Јулија Малинова  
Алмира Папик  
Антоанела Димитриевска

**Стручни соработници**  
проф. д-р Драги Таневски  
Ранкица Божиноска  
Панче Иванов  
**Соработници**  
Гоко Данαιлов  
Марија Ѓошева Ковачевиќ  
Дајана Јанева  
Стојанче Анастасов  
**Дизајн**  
Бригада дизајн - Скопје  
**Печати**  
Пропоинт Скопје  
**Моја земја:** mojazemja@gmail.com  
**Веб страница:** www.ffrm.org.mk

# НОВИ ПАЗАРИ - РЕШЕНИЕ ЗА ГРОЗЈЕТО

**За да започнеме да ги решаваме нашите проблеми, мора да функционираме стратешки, со однапред дефинирани цели и активности**

Пишува:  
**Ѓоко Данαιлов,**  
претседател на ФФРМ



Оваа година цените на земјоделските производи се многу ниски во сите земјоделски сектори. За некои производи, како што е грозјето, цената не се променила 15 години. Секогаш кога се преговара, на состаноците со винарите се договораме едно, а во реалноста се реализира друго. Тоа е така затоа што немаме документ со којшто ќе се обврзат двете страни да го почитуваат договорот и цената која е определена. Тоа треба да биде регулирано законски, односно во Законот за вино да има одредба која ќе ги обврзе двете страни да склучат договор. Оваа одредба многу помогна кај тутунот, затоа бараме да биде дел и од Законот за вино.

Од друга страна, треба да започнеме да делуваме и со активности за поголем извоз на македонските земјоделски производи.

Време е да се отстрани старата практика: увозот да е поголем од извозот. Тоа може да се направи само со заеднички сили во кои ќе бидат вклучени сите засегнати страни.

Федерацијата на фармери во Република Македонија започна да работи на овој проблем стратешки, со цел да се отворат нови пазари.

Остварени се средби со бугарската амбасада, албанската амбасада и амбасадата на Црна Гора со цел да се излезе во пресрет на решавањето на проблемот со ниската цена на винското грозје, а ова да стане практика за сите земјоделски производи. На ваков начин

започнувме со процес за воспоставување на поголеми трговски релации со соседните држави.

Амбасадите изразија подготвеност да помогнат во делот на воспоставувањето врски и обезбедувањето контакти со нивни трговски партнери за да се олесни извозот на грозје и на други земјоделски производи.

Според официјалните статистички податоци, Македонија бележи негативен тренд на извоз на грозје во овие две држави во последните години. Во Албанија, пред три години, биле извезени 4.516 тони грозје. Во 2007 година 3.539 тони, а лани само 2.661 тон или 1.855 тони помалку од 2006 година. Кај источниот сосед, пред две години биле извезени 6.159 тони грозје, што е за 2.000 тони помалку споредено со 2008 година, кога извозот изнесувал 4.155 тони. Бугарија е значаен извозен трговски партнери на грозје кој учествува со 13,3 проценти во вкупниот извоз на грозје од земјава и е на второ место по извозот на грозје во Србија со 26.417 тони.

Ова не се случува само со грозјето туку и со голем број на други производи.

За да започнеме да ги решаваме нашите проблеми, мора да функционираме стратешки, со однапред дефинирани цели и активности. Тоа значи активностите да се преземаат порано, а не во текот на бербата.

Само сложно, организирано и со навремено реагирање ќе направиме земјоделството повторно да биде наша гордост.

# Правилна распределба на средствата

“Бараме субвенционирање по хектар и грло, наместо по килограм и литар. Парите треба да се насочат во сектори кои се стратегиски имаат потенцијал”, вели Недим Касами, заменик-претседател на ФФРМ



**Ф**едерацијата на фармерите во Република Македонија (ФФРМ) изготви предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година со цел да им помогне на земјоделците и релевантните институции за подобрување на земјоделството во Република Македонија. Предлогот содржи алокација на средства од вкупниот износ за 2010 година.

„Предлагаме алокација на средствата од вкупниот износ за 2010 година со барање за субвенционирање по хектар и грло, наместо по килограм и литар. Парите тре-

Пишува: Билјана Петровска - Митревска

ба да се насочат во сектори кои се стратегиски имаат потенцијал. Генералното мислење на фармерите е дека финансиската поддршка е многу важен инструмент за развој на земјоделството, но фармерите исто така истакнаа дека многу предуслови треба да бидат исполнети со поддршка од Владата за да се добијат позитивни ефекти од субвенциите. Такви предуслови се: поголема инспекција на квалитетот на семето и садениот материјал, едукација на фармерите за интензивно земјоделство, воведување нови технологии, воспоставување на лаборатории за испитување на почвата, развој на договорното производство, стимулирање на инвеститори за изградба на ладилници, фабрика за јајца во прав, млеко во прав и друго”,

изјави Недим Касами, заменик-претседател на ФФРМ за време на Главниот форум за Предлог-програмата за субвенционирање 2010 година.

ФФРМ бара регистрираните земјоделци да добиваат 20% поголема поддршка од нерегистрираните земјоделци и да се направат критериуми за легитимните претставници на фармерите. Предлог-програмата ќе биде доставена до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

ФФРМ во посета на Брисел

## Партнер-организација на Копа - кожека

Пишува: Билјана Петровска Митревска

**Д**елегација составена од фармери на ФФРМ, Алијансата на кооперативите на Македонија (АКОМ) и Националната асоцијација на сопствениците на приватни шуми (НАСПС) поднеса апликација до најголемата земјоделска лоби група Копа-кожека за добивање на статус партнор-организација и побара членство во Европската асоцијација на сопственици на суми.

“На ваков начин, со потпишување на договор ќе се формализира соработката со Копа-кожека, кое е во интерес на развојот на македонското земјоделство. Со самиот договор ќе се овозможи поголема транспарентност и размена на информации за различни земјоделски сектори. За да ја реализираме оваа активност ФФРМ, Алијансата на кооперативи на Македонија и Националната асоцијација на сопственици на приватни шуми формираа конфедерација “КОНФАРМ” “вели претседателот на ФФРМ, Ѓоко Данаилов.

За време на престојот во Брисел покрај работниот состанок со Копа-кожека и Европската шумарска организација, се реализираа и други средби, меѓу кои е средбата со Стјафан Нилсон, претседател на Група 3 при Европскиот економски и социјален комитет, средбата со претставници со Шведската федерација на фармери, состанокот со Рамиро Гомез од генералниот директорат за земјоделство

Посетата и договорените средби имаат за цел македонските фармери да разговараат со европските претставници за теми поврзани со македонскиот земјоделско-прехрамбен сектор, да ги пренесат и реафирмираат своите ставови во врска со состојбите со македонското земјоделство и да се информираат за предизвици, кои им престојат.



Канцеларија за сопственоци на Копа-кожека

Средба со Европската асоцијација на сопственици на шуми

Ѓоко Данаилов, ФФРМ и Пека Пенсон - генерален секретар на Копа-кожека



# Житните и фуражните култури најодгледувани

45,2% од испитаниците потврдиле дека се специјализирани за производство на конкретни култури, а 54,8% се изјасниле дека се производители, но не на конкретна специјализирана култура

**Н**ајголем процент (61,3%) од фармерите се евидентирани како корисници на субвенции во Регистарот на подрачните единици при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Регистрирани како правни лица се изјасниле вкупно 32,3%, додека 22,6% се регистрирани како индивидуални земјоделци. Фармери кои самостојно си плаќаат пензиско и социјално осигурување се 12,9%. Под Бирото за вработување се водат 9,7% од испитаниците што значи дека воопшто не се регистрирани како фармери.

Оваседелодрезультатите од истражувањето за утврдување на конкурентноста во земјоделството, направено од Федерацијата на фармерите во Република Македонија. Анкетата е спроведена врз 31 фармер, кои се членови на земјоделски здруженија-членки на Федерацијата на фармерите во Република Македонија. Фармерите-испитаници потекнуваат од различни подрачја и општини во Република Македонија.

Во просек од 7 ха најчесто се засадени површините со житни и фуражни култури, при што 90,3% од испитаниците меѓу другите култури најчесто одгледуваат пченица, пченка, јачмен, луцерка, ориз и др. Градинарските култури на отворено како што се пиперки, тикви, бостан се застапени со 32,3% на просечна површина од 1,2 ха, раноградинарските култури (домати, пиперки) се застапени со 16,1% на просечна површина од 0,5 ха, овоштарството со 16,1% на просечна површина од 2,2 ха, лозарството со 9,7% на просечна површина од 0,2 ха и индустриските култури со 3,2% со просечна површина од 0,4 ха.

На прашањето дали фармерите се специјализирани за производство на одредена земјоделска култура, 45,2% од испитаниците потврдиле дека се специјализирани за произ-

Пишува: Дајана Јанева, аналитичар на ФФРМ

водство на конкретни култури, а 54,8% се изјасниле дека се производители, но не на конкретна специјализирана култура. Од 45,2% на фармери кои се специјализирани за производство на конкретна земјоделска култура, 29,0% се изјасниле дека се специјализирани за одгледување на житни култури, 9,7% се специјализирани за производство на домати и краставици, 3,2% за брокула и ориз.

29% од фармерите извршиле промена на една земјоделска култура поради ниска продуктивност и таа култура е заменета со друга од која добиваат поголем принос.



7 хектари најчесто се засадени со житни култури

## Преглед на земјоделски култури кои се заменети со други

Тип на земјоделска култура	Заменета земјоделска култура
Јачмен	луцерка
пченица	пиперки
пченица	вишна
пиперки	јагода
маслодajsna rепa	пченица
краставици	домати
домати	брокула
пиперки	домати

# Раздели па владеј

**За имиџот на Министерството за земјоделството не може да се заборува кога на врвот на најважното тело за креирање на земјоделската политика, агросоветот, е лице од медиум со ексклузивно право да учествува на сите важни министерски и премиерски средби. Законски, во советот треба да членуваат земјоделски здруженија, преработувачи, Стопанската комора, Здружението на потрошувачи и локалната самоуправа, но не и медиуми или директори на проекти.**

Пишува:  
Марија Ѓошева Ковачевиќ

**M**ногумина се обидуваат да разберат што се случува со здружувањето на земјоделците, категорија во нашето општество која до вчера беше занемарена сè додека не се осогледа потенцијалот во нејзиното искористување за политички и бизнисигри. Знаеме ли што значи здружување во земјоделството? Иако некои научни лица се обидоа да дадат објаснување, но освен некои субјективни видувања, одговорот сепак го нема.

Швеѓаните, кои го имаат развиено најдобриот светски модел на здружување на фармерите, дојдоа да ни помогнат да го копираме истиот, да ни објаснат што е здружување, да ги постават основите на Федерацијата на фармерите во РМ, да ја развијат демократијата во неа и да ги научат фармерите на лидерство. Изгледа дека и покрај толку учење не можеме да разбереме дека сите ние сме тие што можеме нешто да направиме во земјоделството, а делувањето на здруженијата може да биде многу посилно ако се оди преку единствена организација како што е ФФРМ, која има развиено алатки за лобирање, комуницирање, услуги и слично.

И во овој момент кога сами продолжуваме на развојот на организацијата односно со помала финансиска поддршка од Шведската Федерација на ФФРМ, ни станува јасно дека малкумина ја поминаа со добра оценка школата на шведското здружување.

Изгледа дека и Министерството за

земјоделство не ја разбра улогата на силното здружување и канализирање на комуникацијата со фармерите. Замислете ги сите здруженија, за кои се претпоставува дека се 200, да се појават пред вратите на МЗШВ со свои барања. Тоа значи дека секој работен ден министерот треба да помине со едно здружение. Да не заборуваме за тоа дека и барањата и гледиштата се различни на здруженијата, па и ветувањата ќе мора да бидат различни. И замислете како ќе изгледа тоа! На едни се ветува цена на пченицата од 10 денари, а на други цена од 12 денари.

Постои една народна поговорка - Раздели па владеј. Можеби е тоа пристапот на Министерството со цел постојано да има изговор дека фармерите не се добро здружени во своите здруженија и организации, па затоа и не можат да се договорат за клучните прашања со нив или уште полошата варијанта да бидат повикувани селективно само оние здруженија кои се наклонети кон одредена партија или можеби телевизија. Изгледа му направивме добра услуга на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за кое сите се легитимни претставници на фармерите макар и тоа да се бизнисмени, медиуми и други кои си нашле одредена корист.

За имиџот на Министерството за земјоделството не може да се заборува кога на врвот на најважното тело за креирање на земјоделската политика, агросоветот, е лице од медиум со ексклузивно право да учествува на сите важни министерски и премиерски средби, за разлика од другите медиуми кои чекаат да им се смилува некој и да им даде изјава. Но кој им е виновен кога не си ставиле директори на проект за земјоделство. Законски, во советот треба да членуваат земјоделски здруженија, преработувачи, Стопанската комора, Здружението на потрошувачи и локалната самоуправа, но не и медиуми или директори на проекти.

Но, и покрај ваквото опкружување, Федерацијата продолжува да се гради како професионална, невладина и не-партишка организација, која работи во интерес на земјоделството.



# Да се заштити ТРАДИЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Разговарала: Билјана Петровска - Митревска

ПРВИОТ ВПЕЧАТОК ОД НАШАТА КРАТКА ПОСЕТА Е ДЕКА МАКЕДОНИЈА ИМА ВИСТИНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАЗВОЈ. СЕ ГЛЕДА ДЕКА ВЛЕЗОТ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА Е ГОЛЕМА МОТИВАЦИЈА ЗА ФАРМЕРИТЕ, НО ГЛАВНОТО ПРАШАЊЕ КОЕШТО СЕ ПОСТАВУВА Е ДАЛИ ТИЕ НАВИСТИНА СЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ГИ ПРИФАТАТ ТЕШКОТИИТЕ СО КОИ ТРЕБА ДА Е СООЧАТ, ВЕЛИ МАРИ - ОДИЛ ТАВЕРНИЕ

**М**ари - Одил Таверние е лидер на Агенцијата на француските фармери за меѓународен развој (АФДИ). Таа има своя фарма во Франција со 75 крави, која се простира на 125 хектари. Мари е градоначалник на општина и во 2000 година станува претседател на организацијата. Движењето АФДИ е основано во 1975 година од земјоделските организации (сојузи, задруги итн.). Асоцијацијата ги ангажира земјоделците и нивните организации од Нормандија за да го поддржат руралниот развој во Мали, Камбоџа и Косово преку размена на искуства.

Со цел да направат истражување за нашето земјоделство, Мари со тројца претставници од АФДИ ја посетија Македонија.

Франција има воспоставено соработка со Владата на Р. Македонија, односно станува збор за институционалната соработка меѓу францускиот регион на Долна Нормандија и Република Македонија. Оваа соработка вклучува бројни локални учесници, како што се регионални совети, јавни институции, училишта и здруженија. Досега целта беше да се реализираат активности во областа на локалната самоуправа на разни полиња, како што се информатичката технологија, мла-

дите, медиумите, културата. Како дел од соработката, регионалниот совет предлага да се прошират активностите во областа на земјоделството и исхраната. На ова поле, АФДИ Долна Нормандија се обврза да изработи физибилити студија за Македонија во 2009 г. Поконкретно, оваа мисија треба да овозможи да се сртнеме со главните актери во земјоделството и руралниот развој, односно земјоделски организации, институции, НВО, со цел да ги утврдиме областите за соработка и потенцијалните партнери.

- За време на еднонеделниот престој во Македонија посетивте фарми и производствени капацитети за млечни производи во Тетово, Гостивар и Битола. Кои се вашите генерални заклучоци?

Првиот впечаток од посетата е дека Македонија има вистински потенцијал за земјоделски развој. Подобрувајќи ги своите практики и организирајќи се, земјоделците ќе се соочат со тешкото меѓународно опкружување во което живееме. Се гледа дека влезот во Европската Унија е голема мотивација за

## Како е да се биде жена-лидер на земјоделците?

Да стигнам до оваа функција ми помогна моето претходно професионално искуство. Да се биде лидер-жена на земјоделците значи да се преземат тешки обврски, кои обично им припаѓаат на мажите. Оваа функција бара голема ангажираност, постојано докажување и бранење на вредностите на одржлив развој. Земјоделството е возбудлива професија за која се потребни повеќе капацитети и преземање на ризици. Исто така, малку фрустрира вршењето на сè повеќе административни задачи, како одговор на барањата на Европската Унија. Се соочуваме и со нередовни цени кои главно не одговараат на реалното производство.



Мари - Одил Таверние,  
лидер на АФДИ

фармерите. Но главното прашање коешто се поставува е: дали тие се навистина подгответи да ги прифатат тешкотиите со кои треба да се соочат?

### Справување со млечната криза

Проблеми со цената на млекото има и во Франција. За разлика од Македонија, во Франција проблемот е поинаков и е последица од светската економска криза. Проблемите со цената на млекото се решаваат во посебно координативно тело, чие оригинално име е тело на меѓупрофесии. Тоа е составено од фармери-млекари и претставници од преработувачките капацитети. Ова тело е независно и помага да се дојде до компромис помеѓу двете засегнати страни.



На кафе и мед со фармери

#### ● Вашата порака до нашите земјоделци?

Земјоделците мора да се едуцираат преку обуки и да бидат организирани. Ние увидовме дека се на добар пат. Успехот значи препознавање на интересите на земјоделците како и приспособување на политичката околина.

Друга предност е традиционалното производство, кое треба да се зачува и да се надгради и заштити.

Од нашето искуство во Франција, земјоделството може да стане вистинска профитабилна професија со која може да се гордеете. За да се постигне тоа, потребни се многу волја, напори и време.

#### ● АФДИ соработува и со ИАДК (Иницијатива за земјоделски развој во Косово). Каква е вашата соработка со оваа организација?

Започнувме со соработка во 2002 година. Целта на проектот на АФДИ во Косово е да ги зајакне капацитетите на земјоделските организации во млекопроизводството. Фокусирани сме на три главни области. Првата е да помогнеме во формирањето на земјоделска организациска мрежа во реонот на Митровица. Нашата поддршка е насочена кон технички подобрувања и усовршувања на земјоделците во техничките и економските аспекти на млекопроизводството. Исто така, се обидуваме да помогнеме во воспоставувањето подобра комуникација и разбирање од страна на локалните власти, особено во реновирањето и структуирањето на синцирите на храна.

#### ● Колку е важно да постои соработка помеѓу земјоделските организации во регионот?

Конкретно, нашата посета на Македонија е организирана и поддржана од ИАДК. Важно е да дојде до зајакнување и соработка на земјоделските организации. ИАДК и ФФРМ се добар пример за тоа. Во поглед на потенцијалот за производство, Македонија и

Косово имаат сличности, но имате и слични проблеми како што е тешкиот и несигурен пристап до земјиштето. Треба да се истакне потребата од јакнење на поддршката за земјоделство и развој на производството, како и пристап до пазарот. Сите овие се теми за заедничка соработка и комуникација.





# Објавен нов оглас за давање под закуп ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Новиот, деветти по ред за оваа година, оглас за давање под закуп државно земјоделско земјиште се однесува за 1.402 хектари. Право да аплицираат за државното земјиште кое што се наоѓа во регионите Штип, Делчево, Виница и Кратово имаат домашни и странски, физички и правни лица.

Времетраењето на закупот е различно зависно од намената. За подигање долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмель) е 30 години, за масливарници 50, за ливади и за одгледување други земјоделски култури 15, за рибници 20, а за спортско-рекреативни активности и рурален туризам е 30 години.

Физичките лица треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност или да се трговци-поединци на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи им е претежна дејност. Странските правни лица може да аплицираат доколку имаат регистрирано подружници во Македонија. На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи треба да им биде претежна дејност или земјоделското земјиште да им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности.

Податоците за земјиштето се во согласност со катастарската евидентација, а увид за секоја површина може да се направи на огласна табла во Подрачната единица на Министерството. Понудите што не ја содржат потребната документација и се поднесени по истекот на рокот или од лице кое нема право да аплицира, како и понудите што не се изработени според условите утврдени во јавниот оглас, нема да бидат разгледувани.

Почетната цена на годишната закупнина на земјоделското земјиште е 10 отсто од просечниот принос на пченицата остварен во регионот каде што се наоѓа земјоделско земјиште во последните пет години, изразена во денарска противвредност пресметана по просечната откупна цена во Република Македонија остварена во претходната година.

На огласот не може да се пријават лица кои се уште не го платиле закупот по претходно склучените договори, правните лица за кои е отворена стечајна постапка и непрофитни организации. Огласот трае до крајот на септември.



## Се зголеми лимитот за кредитите од Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд

Лимитот за кредитите од Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) се зголеми од 300 илјади на 500 илјади евра. Зголемувањето е од времен карактер и со тоа се излегува во пресрет на барањата на винарските визби, преработувачите на овошје и зеленчук, млеко, месо, печурки, зачински, лековити и ароматични производи за обезбедување на поволни финансиски средства за откуп на сировина од земјоделско потекло наменета за преработка.

Кредитните средства од Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд коишто се администрираат преку Министерството за финансии по поволнi услови може да ги користат земјоделските стопанства кои имаат поднесено барање за упис во регистарот на земјоделски стопанства, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, мали и средни претпријатија

кои вршат преработка на примарни земјоделски производи и мали и средни претпријатија чија основна дејност е извоз на примарни земјоделски производи.

Согласно целната група на кредитокорисници, постојат три кредитни категории: кредити за примарно земјоделско производство до 100.000 ЕУР, кредити за преработка на земјоделски производи до 500.000 ЕУР, освен за мелничките капацитети каде што лимитот е 200.000 ЕУР и кредити за извоз на земјоделски производи до 200.000 ЕУР.

Намената на овие средства е за основни и обртни средства за примарно земјоделско производство, основни и обртни средства за преработки на земјоделски производи и за основни и обртни средства поврзани со извоз на примарни земјоделски производи. За кредити пласирани преку вклучените деловни банки, каматните

стапки изнесуваат 4% на годишно ниво за кредитите наменети за примарно земјоделско производство и 5% на годишно ниво за кредитите наменети за преработка или трговија. За кредити пласирани преку вклучените штедилници, каматните стапки изнесуваат 6% на годишно ниво за кредитите наменети за примарно земјоделско производство и 6,5% на годишно ниво за кредитите наменети за преработка или трговија.

Вклучени финансиски институции се: НЛБ Тутунска банка, Инвестбанка, Комерцијална банка, Стопанска банка - Битола, Статер банка, Стопанска банка - Скопје, УНИ банка, Штедилница Можности и штедилница ФУЛМ.

Другите кредитни услови во врска со потребната документација, рокот на отплата, обезбедувањето итн. ги утврдува секоја финансиска институција согласно сопствената кредитна политика и во зависност од видот

# ПРОДОЛЖИ ПОРИБУВАЊЕТО НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО СО ПОДМЛАДОК ОД ОХРИДСКА ПАСТРМКА

Охридското Езеро се пориби со нови 300 илјади парчиња подмладок на ендемичниот вид охридска пастрмка кои што беа обезбедни од вестачкиот мрстес. За оваа намена, односно за порибување на Охридското Езеро со пастрмка, во буџетот на Министерството се предвидени десет милиони денари, од кои досега се реализирани повеќе од 30 проценти. Според Програмата изработена во соработка со Хидробиолоскиот завод од Охрид, порибувањето ќе се одвива согласно предвидената динамика. При последната посета на Охрид, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски, за идната година најави уште повеќе средства за вештачко порибување, но и за зајакнување на физичката заштита на охридската пастрмка, со цел да се зголеми рибниот фонд на ендемскиот вид риба односно подигнување на бројот на единки на охридската пастрмка над биолошкиот оптимум. Во периодот на првите седум месеци од оваа година се уништени над три илјади запленети мрежи и друг вид опрема за криволов, а во последните три години откако е формирана Рибочуварската служба која функционира во Министерството за земјоделство, досега се запленети и уништени седум илјади мрежи. Рибочуварската служба и натаму ќе дејствува на Охридското Езеро за заштита на рибата и се прават напори за воспоставање заеднички активности со надлежните служби од албанската страна.



## 47. ИЗДАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ГОРНА РАДГОНА, СЛОВЕНИЈА

и намена на инвестицијата, износот на кредитот, условите на производство и друго. За инвестициони кредити рокот на отплата е најмногу до 7 години, грејс-период најмногу до 2 години (со исклучок и подолго), а за обртни средства најмногу до 3 години со една година грејс-период, со исклучок и подолго.

Најголем дел од кредитите за преработка на земјоделски производи веќе се искористени за набавка на современа опрема и подобрување на технологијата, инвестиции во квалитетни простори за складирање на готовите производи, откуп на сировина и пакување и етикетирање.

Вкупниот расположлив фонд на ликвидни средства преку ЗКДФ во овој момент изнесува околу 5 милиони евра, а од веќе пласираните средства обновливиот фонд годишно прибира дополнителни 5 милиони евра кои се ставаат на располагање на целните групи.

Безбедноста на храната беше тема на семинарот што во организација на Европската агенција за безбедност на храната се одржа во рамки на 47-то издание на Меѓународниот саем за земјоделство во Горна Радгона на кој учествуваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски.

Обракајќи се пред присутните, тој најави дека во Македонија ќе се воведе интегриран пристап во примената на ризикот анализа, ризикот комуникација и управувањето со ризик во кој ќе бидат вклучени сите надлежни органи од примарното производство до контролата на консумацијата на храна.

Како што истакна министерот Димовски, ова ќе биде овозможено со новиот закон за безбедност на храната и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, кој е во финална фаза на изработка и се очекува да се донесе до крајот на оваа година, а да почне да се применува во 2010 година. Причината за воведувањето на ваквиот интегриран пристап произлегува од одредените проблеми што се појавиле во практичната примена на ризикот анализа при постоењето на двојство на институциите, односно преку Управата за

ветеринарство и Дирекцијата за храна.

Во моментов можеме да кажеме дека во Република Македонија не постои институција која би била пандан на Европската агенција за безбедност на храната иако одделни нејзини функции се извршуваат од страна на Дирекцијата за храна, односно Републичкиот завод за здравствена заштита, како и од Управата за ветеринарство, истакна министерот Димовски на семинарот за проценка на ризиците од нива до трпеза.

Работниот дел од посетата министерот Димовски го започна со посета и средби во општината Бенедикт, успешен пример за рурален развој. Словенија е партнер во еден pilot-проект за рурален развој што Македонија ќе го спроведува во кичевското село Манастирски Доленци, кое според вклучените во проектот од словенечка страна, има потенцијал за развој на селски туризам и еко-производство.

На Словенија гледаме не само како на партнери, туку и на пријател, кој ни подаде рака за да одиме таму каде што се стремиме и каде што треба да бидеме, рече на средбата во локалната самоуправа министерот Димовски.

Заштита

# ROYAL MN-30 ГО ЧУВА КРОМИДОТ СВЕЖ

Пишува: Ранкица Божиноска, АПРЗ Гостивар

Најголем проблем со кој се соочуваат производителите на кромид е неговото складирање и чување. Во Гостиварско кромидот се чува во несоодветни објекти, најчесто тоа се племни и тавани, покриен со слама и пченкарно лисје, каде што не може да се контролираат температурата и влагата на воздухот. Поради тоа, уште во раните пролетни месеци со затоплувањето на времето доаѓа до негово поникнување, гниене и калирање со што се намалува квалитетот и приносот до 30% во зависност од климатските услови и применетата на агротехнички мерки.

За решавање на овој проблем, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Земјоделскиот институт

спроведоа апликативно истражување со употреба на препаратот Royal MN-30.

Royal MN-30 е регулатор на пораст, кој ја инхибира делбата на клетките во меристемските ткива, а поседува и извесна хербицидна активност. Спаѓа во трета група на отрови и не е отровен за пчелите. Кај меркантиленот кромид се употребува за да се спречи поникнување за време на чувањето. Третирањето се изведува две недели пред собирањето на кромидот кога 50% од кромидот е полегнат, но стеблото е сè уште зелено. Потребното количество е 12,5 л/ха односно 125 мл на 100 м<sup>2</sup>. Во текот на годината на иста површина може да се употреби само еднаш, освен ако во интервал од шест

часа по третирањето не падне дожд. Кромидот третиран со ова средство успева да го задржи квалитетот и да не поникне кога доаѓа до затоплување во раните пролетни денови.

Најдобар начин за заштита

## КОМПИРОТ СЕ ЧУВА ВО ЗЕМЈЕНИ ДУПКИ

Пишува: Панче Иванов, АПРЗ Кратово

По собирањето на компирот од нива престои подолг период на чување на компирот (6-7 месеци) и за таа цел треба да се обезбедат соодветни просторни услови. Во општините Кратово и Крива Паланка компирот се чува во земјени дупки длабоки од 1,5 до 2 метра, со пречник од 1,5 до 2 м. Откако компирот ќе се стави во дупките, тие се покриваат со земја и папрат.

При чувањето треба да се обрне внимание компирот да биде сув, здрав и неоштетен. Просторијата во којашто се чува компирот треба да биде чиста и дезинфекцирана. При вадењето на компирот треба да се внимава да не се оштети поткожицата.

### УСЛОВИ ЗА ЧУВАЊЕ

Основни услови за чување на компирот се температурата и влажноста на воздухот. Тие се обезбедуваат по природен и вештачки начин. Според начинот на користење (меркантилен за јадење, за семе или индустриски компир), оптималната температура за чување е:


- За меркантилен компир 4-7 Целзиусови степени
- За семенски компир 2-4 Целзиусови степени

Влажноста на воздухот треба да биде 85%. Важно е да се знае дека компирот мрзне на температура од -2 Целзиусови степени.

Ако температурата на воздухот (во просторијата каде што се чува компирот) е повисока од 1,4 Целзиусови степени од дозволената, загубите се големи. Тоа значи дека должината на 'ркулецот' е од 1 до 2 см, загубата во тежина 3-18%, загубата во скроб изнесува 0,5%, а таа се зголемува со покачувањето на температурата.

За спречување на масовното 'ртење' на компирот постојат хемиски средства. "Туберит" и "Туберфон" се средства во прав (100-120Г/100 кг компир), а во течна состојба се "Пертубир" и "Луксан" (количина од 1л за 50 тони компир со замаглување на просторијата).

Најголеми загуби при чување на компир има наесен и напролет.



Одгледување бамја

# ТЕШКА И СПЕЦИФИЧНА, НО ИСПЛАТЛИВА РАБОТА

СО ЕДЕН ХЕКТАР БАМЈА МОЖЕ  
ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ЕГЗИСТЕНЦИЈА  
ЗА ЕДЕН МЛАД БРАЧЕН ПАР

**В**о скопското село Инциково, на хектар и половина, Бошко Антовски веќе 20 години одгледува бамја.

„Отпрвин се занимавав со одгледување на јагоди и малини и тоа беше наш семеен бизнис. Сега се преориентираав на одгледување бамја и можам да кажам дека последните 20 години многу малку земјоделци кај нас одгледуваат бамја. Таа е тешка и специфична за одгледување“, објаснува Антовски.

Првото семе Бошко го набавил од Унгарија и така започнал со овој бизнис. Тој вели дека оптимално време за садење на бамјата е месец мај, кога цветаат багремите. Таа се сади на топла и песоклива почва и бара многу вода. Затоа треба често и да се наводнува. Бамјата е осетлива на инсекти и пред цветањето треба да се прска. Бербата е во септември и октомври. Кога бамјата ќе достигне големина од 4 до 5 см, се бере и тоа секојдневно, вели Антовски.

Одгледувањето бамја е исплатлив семеен бизнис. Со еден хектар бамја може да се обезбеди егзистенција за еден млад брачен пар.

Според Антовски, посебно внимание треба да се обрне на преработувачката индустрија, која може да доведе до зголемување на производството на бамја.

Во Македонија не постојат преработувачки капацитети за конзервирање бамја. Овој бизнис е многу исплатлив и на ваков начин работат преработувачките капацитети во Греција и Турција, вели Бошко. Според него, кога Македонија би имала вакви преработувачки капацитети, повеќе земјоделци би се ориентирале на одгледување бамја.

## Бамјата природен афродизијак

Бамјата е најдобро да се консумира свежа и таа е најдобар природен афродизијак, вели Бошко. Од 5 до 10 бамји се сечат во кругови, се прави салата и се јаде. Најдобро е да се консумира во утринските часови.

Пишувач:  
Билјана Петровска-Митревска

## Брз вегетаријански рецепт

За подготвување на овој рецепт се потребни 1 кг компири и 10 бамји. Компирите се подготвуваат за печење. 10 минути пред компирите да бидат добро испечени се става бамјата, зачините и се остава да се допече.

Бошко Антовски,  
одгледувач на бамја



# Од пиперка до

Пишува:

Билјана Петровска-Митревска

Цел живот се занимаваме со земјоделство, посебно внимание обрнуваме на црвените пиперки од кои се прави пипер. Тие се наша основна егзистенција. Одгледувањето индустриски пиперки не е лесно и бара рачна обработка", велат Маријан и Силвана кои живеат во неготинското село Пепелиште

Целиот фарм на Думови е распореден со црвени пиперки



**Н**а неколку километри од Неготино се наоѓа селото Пепелиште со околу 1.500 жители. Земјоделско место чиешто население се занимава со градинарство, лозарство и овоштарство.

"Тука растат најблагите дни и имаме плодна почва, што и да посадиш, се никнува", велат мештаните, кои љубезно не пречекаа.

Селото Пепелиште е место каде што живеат и млади луѓе. Едни од нив се и брачниот пар Думови, кои ја обезбедуваат својата егзистенција од земјоделство.

Силвана и Маријан одгледуваат индустриски пиперки на половина хектар земјиште, од кои се произведува црвен пипер.

"Цел живот се занимаваме со земјоделство, посебно внимание обрнуваме на црвените пиперки, кои се наша основна егзистенција. Последните неколку години имаме проблем со болест која го суши коренот на пиперката, затоа го прскаме со повеќе препрати. Одгледувањето на овој вид пиперки не е лесно и бара рачна обработка", велат Маријан и Силвана, кои одгледуваат три вида на индустриска пиперка, "оргуш", "хаес", "гороглед".

Семето се сее во март, се расадува во мај и се бере во септември. Пиперките се берат три пати во септември, кога ќе добијат темноцрвена боја.

"Индустриските пиперки бараат многу влага и затоа површината се наводнува еднаш неделно. Во време на берба, почвата треба да биде влажна и така полесно се бере", објаснува Маријан.

Минатата година за време на откупот цената на мелениот пипер беше 180 денари. Оваа година ќе биде пониска, околу 140 денари. За да има добра заработка, потребно е откупната цена да биде 200 денари", вели Маријан, кој додава дека минатата година бил задоволен од заработка и се надева дека и оваа година се ќе биде добро.

# Црвен пипер



## Со разговор нижењето оди побрзо

Околу нижењето повеќе е ангажирана Силвана.

„За да завршиме побрзо, сите нижеме, деца, мажи, роднини и комшии. Потребна е игла и коноп за перките да се нанижат. Со муабет побрзо оди работата”, вели Силвана.

## 10 кг сурова пиперка за 1 кг млен пипер


“Откако пиперките ќе се соберат, десет дена се сушат на сонце. Процесот на сушење продолжува во фурна, потоа се газат и на крај се мелат. Откако ќе се сомеле, се остава да се олади и потоа се пакува. Потребно е 10 кг сурова пиперка за 1 кг млен пипер”, вели Маријан Думов.

## Помош од јатрвата

Во есенскиот период Цветанка и помага на Силвана околу сушењето и нижењето пиперки. Тие се јатрви. Цветанка е Македонка од Албанија, која се омажила во Македонија. Таа е трета невеста во Пепелишта од Албанија.

## Сушалница за пиперки и чадено месо

Тони Мучев одгледува индустриски пиперки за правење пипер на седум декари. Тој во својата сушилница ги суши своите и пиперките на мештаните. „Сушилницата собира 700 низи. Работи на дрва и пиперките во неа се сушат десет дена. Цената за користење на сушилницата е символична и изнесува 200 денари”, вели Тони Мучев. Во зимскиот период Тони ја користи сушилницата за чадење месо. Според него, најкусно е чаденото месо од дивеч.



## „Мелењето пиперки и ловењето се моја страст”

82-годишниот Стојан Мицков го меле пиперот на фармерите во Пепелишта. По потекло е од Кичево, но се преселил во Пепелишта и 45 години се занимава со мелење пипер.

„Мелењето пиперки и ловењето се моја страст. Сега околу работата ми помагаат и моите синови”, вели Стојан.

Тој објаснува дека пиперот треба добро да се исуши, да се изгази и потоа се меле. Додека трае процесот на сушење, тој ги посетува своите муштерии за да им даде инструкции.

Стојан се уште го меле пиперот на традиционален начин, така што пиперот се става помеѓу двета камена и тие го мелат.

„Оваа мелничка машина работи на струја, но доколку има вода може да работи и на вода, како воденица”, вели Стојан. Тој не зема пари од своите муштерии, туку наплаќа во натура.

„Имам околу 80 муштерии и не им наплаќам, се уште работам по традиционалниот начин, односно 6% од количината што ја мелам останува за мене”, вели Стојан.

МИНИСТЕРСТВО ЗА  
ЗЕМОДЕЛСТВО, ШУМЕРСТВО И ВОДОСТОГАНСТВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



# НАССП

Здрава храна и точка.

[www.haccp-kampanja.mk](http://www.haccp-kampanja.mk)

# НАССР СИСТЕМОТ ОВОЗМОЖУВА ПОЛЕСНА РАБОТА

На 9 септември во хотелот „Холидеј Ин“ се одржа третиот и последен едукативен семинар за сите оператори со храна од животинско потекло кои сè уште не маат спроведено НАССР систем или се во процес на имплементација, во склоп на информативно-едукативната кампања „Здрава храна и точка!“, чиј носител е Управата за ветеринарство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На овој семинар присуствуваа повеќе од 20 претставници на македонски компании кои треба да применат НАССР систем, на кои преку теоретски предавања и работилници водени од домашни и странски експерти од областа на системите за безбедност на храна им беа пренесени знаења и искуства за НАССР системот.

„Мислам дека многу им помогнавме во сфаќањето на она што треба, што се нивните барања и дека тоа не е комплициран систем, дека е систем што овозможува полесна работа, поголема контрола врз процесот и не се финансиските секогаш толку големи како што се чини. Најголемите финансии одат на реновирање на старите објекти и промените во некои инфраструктури, самата документација не го оптоварува системот“, вели Катерина Костадинова, еден од предавачите на семинарот.

Фирмите од млечната и месната индустрија се свесни дека без овој систем за безбедна храна не можат да продајат ниту на домашниот ниту на странскиот пазар.

„Се разбира дека НАССР системот ни дава можност за извоз бидејќи секаде во Европа го бараат. Досега веќе



сме извежувале, меѓутоа сега очекуваме уште поголеми придобивки на тој план“ - Даниела Маренчева, МИК Свети Николе.

„НАССР системот е веќе барање на времето и тој мора да се воведе зашто потрошувачите се веќе запознаени со квалитетот на производите и сите сакаат да знаат од каде доаѓа, кој го прави, како го прави“ - Љубѓим Фејзулаи, Регионално здружение на одгледувачи на овци од Западна Македонија.

Со овој семинар заврши едукативниот сегмент на кампањата „Здрава храна и точка!“. До крајот на септември планирано е да се остварат четири посети во компании кои имаат применето НАССР систем, со кои е предвидено да се заокружи практичниот дел од обучката на операторите со храна од животинско потекло.

**Продажба, сервис и резервни делови  
“Полен Вел” - Велес**

Можност за кредитирање

**SANIDAS**

**AGROLUX**

**ALPEGO**

**MASSEY FERGUSON®**

**GOLDONI**

тел. 042/226-089  
факс. 042/226-089  
e-mail:saraginov.s@gmail.com

# Стресот ги убива пчелите

**И**счезнувањето на пчелите е предизвикано од намалувањето на нивната способност за создавање протеини, на ниво на рибозом, кој го намалува нивниот имунитет (пестициди, неадекватна исхрана и патогени), велат научниците од „Студијата на Националната академија на науките во САД“ (PNAS). Ова истражување е најново и ги истражува гените на пчелите и нивната работа. Синдромот на исчезнување на пчелите или (CCD) за првпат се појави есента 2006 година и предизвика огромна загуба кај пчелните семејства.

„Патогените како и стресните фактори од околната, вклучувајќи ги пестицидите, се сметаат за најголеми виновници. Но, сепак немаме конкретни докази и утврдени механизми кои имаат придонес за колапс на пчелните семејства“ велат авторите на најновото истражување. Тие почнаа да ги споредуваат примероците од пчелите пред и по појавата на CCD.

Дигестивниот тракт е местото каде што доаѓа до средба помеѓу пчелите и сите неповолни фактори, место каде што се внесуваат токсини. Дигестивниот тракт, исто така, е местото каде што доаѓа до детоксикација на пестицидите и претставува интегрален дел од имунолошкиот одговор против патогените, раскажуваат од PNAS.

Тие следеле осум предизвикувачи на болести кои можат да се појават кај пчелите.

„Покрај вирусот деформирани крила и кашмирскиот вирус, ги следевме вирусите на црни матичњаци, акутна парализа и вирусот мешинасто легло, *Ascospaera apis*, *Nosema apis* и *Paenibacillus larvae* кои се обилно присутни кај CCD пчелното семејство. Вирусот на деформираните крила е тесно поврзан со Какуго вирусот и *Varroa* деструктор. Истражувањето докажа поголемо оптоварување со вирусите (CCD) кај семејствата со пчели“, велат научниците.

Според истражувањата во САД, загубата во текот на зимата 2006/2007 година изнесуваше 23%, во 2007/2008 година настрадаа 36%, додека во 2008/2009 година настрадаа околу 32% пчелни семејства во САД.



## Птица - уништувач на пчели

Пчеларка (Merops Apiaster)

**П**челарката е птица која ги уништува пчелите. Кај нас оваа ретко убава птица е позната под разни имиња. Најпозната е како пчеларка, но и како брегорка, доздарка, глигурка, трмарка и сл.

Таа е од родот на ластовици и живее во колонии. Многу е раширена на територијата на нашата држава. Пчеларката е изразито убава птица, со сјајни шарени пердуви, со melodичен глас и елегантно летање. Таа е препознатлива по тоа што застанува на суви високи гранки. Таа живее во сите делови на Македонија до 1.500 метри надморска висина.

Парењето и правењето на гнездата се одвиваат во исто време. Гнездата ги прават во миловити предели каде што копаат ходници долги преку еден метар.Периодот на несење јајца е од 25 мај до 10 јуни.

Инкубацијскиот период трае 15 дена и се одвива во втората половина на јуни. По 1 јули во сите населени гнезда има само млади пчеларки. Целиот циклус од парењето до пролетувањето трае 75 дена.



Пред периодот на гнездење пчеларките најмногу ловат пчели, бидејќи во мај нема доволно други инсекти. Август е најкритичниот месец за пчелите бидејќи пчеларките здружени во големи јата ги пресретну-

ваат пчелите, а најчесто навечер ги напаѓаат и пчелите во пчеларниците. Просечно, според некои истражувања, една пчеларка се храни со 25 до 50 пчели на ден во мај, во јуни и јули по околу 10 пчели дневно, а во август и септември од 25 до 50 пчели на ден. Значи, во еден ден во мај, август и септември една пчеларка уништува од 750 до 1.500 пчели-излетници.

Природни непријатели на пчеларката се: ласицата, куната (белка), смокот, човекот. Во јуни и јули пчеларите треба да ги пронаоѓаат колониите на пчеларки и со крпи натопени со некој слаб отров да ги затнуваат дупките. Притоа старите птици умираат обидувајќи се да ги ослободат младите. Исто така, во овој период е потребно да се отстрелаат извесен број стари птици за да се контролира нивниот број.

# Со селење до добар принос

Пишува: Благојче Најдовски



**Л**упче Станковски од Велес е еден од ретки-тучелари кои редовно ги селат своите пчелни кошници. Матичниот пчеларник на Љупче, составен од 130 пчелни семејства, се наоѓа во близина на селото Но-гаевци пред населбата Градско. Тука пчелите зимуваат.

„По багремовата паши, дел од пчеларникот го однесов во атарот на село Чичево, каде што се одгледува сончоглед, а потоа следеа селидби исто на сончогледова паши во прилепското село Ерековци и во Овче Поле на три локации во близина на Ново Село и Сарамзалино. Селењето ми е брзо и

лесно поради фактот дека кошниците се посебно опремени за селидба со мрежести подници и посебни капаци. Ми требаат 30 минути за товарање на дваесет кошници во комбито“, објаснува Љупче Станковски. Тој пчелари со фарарови кошници веќе 12 години и поседува своја столарска работилница, каде што сам ги изработува своите кошници. „Оваа година имам принос од производните семејства просечно од 25 до 30 килограми мед. Медот ми е веќе продаден на големо по цена од 150 денари, така што сум задоволен“, вели Станковски.

Пчеларската година беше исклучително неповољна за пчеларење поради слабиот развој на пчелите и затоа раната багремова паши ја искористија мал број пчелни семејства.

„Селењето ми е брзо и лесно поради фактот дека кошниците се посебно опремени за селидба со мрежести подници и посебни капаци. Ми требаат 30 минути за товарање на дваесет кошници во комбито“, објаснува Станковски



Мрежеста јодница е решение за проблемот со вендулатијата, селењето, а при транспорта ја служи како збед“, вели Љупче



Многу јолесно за манипулација е која сајлоносецот е йомал на краевиште, посебно во зимно време која рамкиште се изледени со пройолис.



Сајниште основи за фарарови рамки Љупче ќе прави џа нарачка од пробишти и со шолеранција од еден милиметар, што дава олични резултати и челише одлично ќе градат.



## Се за пчеларството НЕКТАРКООП Куманово овластен дистрибутер на:

- Минели -Крагуевац
- Ролопласт - Крагуевац
- Златана пчела - Крагуевац
- Технопласт - Крагуевац
- Ивањич - Стара Пазова
- Центрифуги, амбалажа
- Пчеларски капи, блузони
- Препарати, матични решетки
- Рег. на лето, рамки, кошници, нуклеуси
- Погача со полен
- Шеќерна погача
- Био-погача
- Откуп на сиров восок
- Продажба на сатни основи

тел: 031 428 737, 031 413 059,  
070 313 825

ул.Драган Стопаровиќ бр.16 Куманово

# Македонски желки на европските пазари

Пишува:  
Стојанче Анастасов, ФФРМ, РЦ Кочани

**ИСПЛАТЛИВОСТА ОД ОВОЈ ЗЕМЈОДЕЛСКИ БИЗНИС СЕ ДОБИВА ПО 10 ГОДИНИ ОД САМИОТ ПОЧЕТОК. ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ГЕНЕРАЦИЈА Ф-2 (ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА Е ДОБИЕНА НА ФАРМА), ВЕЛИ ЗОРАН МИТЕВСКИ, КОЈ ЈА ИМА ПРВАТА ФАРМА СО ЖЕЛКИ ВО МАКЕДОНИЈА**

**З**оран Митевски од Пробиштип веќе 25 години се занимава со одгледување желки. Неговата фарма се простира на површина од шест хектари државно земјиште под концесија. Митевски започнал со одгледување мало матично стадо во бројност од 660 единки, собрани од природата, а денес оваа бројка ја зголемил на 1.886 желки матично стадо, од кое собира 5.000-6.000 јајца годишно.

“Интересот за овој вид на про-

изводство потекна од контактите со словенечкото семејство Дулар. Заеднички формиралме фирмa со мешовит капитал. Целокупното производство на желките во фармата е следено од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, кое врши контрола на бројноста и дава дозвола за извоз. Од страна на надлежен инспектор се врши мониторинг на фармата, се вршат разни меренja и се следи здравствената состојба на единките. Контроли-

те и евиденцијата се вршат со цел желките да не се собираат од природата што може да доведе до нарушување на нивниот биодиверзитет во природата. На европските простори желката е прогласена за редок вид кој е во исчезнување”, објаснува Митевски.

Пласманот на желки се врши на големо, а се откупуваат за домашни миленичиња. Дестинации на пласман се земјите од Европа, Америка и Јапонија. Транспортот до дестинациите се врши со карго-

Инкубатор за јајца од желки



Зоран Митевски држи јајца од желки



Зоран одгледува два вида на желки, *Testudo Hermanni* (ридска желка) и *Testudo Graeca* (полска желка), кои се прогласени за автохтони видови во нашата држава. Од оваа година, има поднесено барање за регистрација за одгледување на уште еден вид, Тестудо Маргината, која ја нема кај нас во природата. Секој од видовите на желки на фармата е одделен еден од друг во посебно заградени парцели и по генерации.



Прошетка на желки

Женката неси 6-8 јајца и ги потрупва во своето легло во земјата. Во овој период е потребно да се врши обележување на леглата, со цел да бидат откопани јајцата што ги има положено. Добивањето на подмладокот е по вештачки пат, со користење на специјални инкубатори во кои се ставаат собраниите јајца. По излегувањето од јајцата, младите се ставаат во посебни прегради, одвоени од другите желки и бараат посебна нега.

авион, со што се обезбедува брза испорака, вели Митевски. Според него, одгледувањето желки не е едноставна работа и бара секојдневен ангажман. Исплатливост од овој земјоделски бизнис се добива по 10 години од самиот почеток. Потребно е да се дојде до генерација Ф-2 (генерација која е добиена на фарма), која станала полово зрела и продуцира јајца од кои се добиваат малите желчиња.

За започнување на овој бизнис, неопходно е поседување на матично стадо, од кое ќе бидат произведувани единките за продажба. Изборот на локацијата на фармата, исто така, е значаен за правилното одгледување на желките. Фармата треба да биде оградена со мрежа и лим во висина од околу 30 см, кој се



става со цел да ги штити од повреди при обидите да излезат надвор од оградениот простор. Исто така, потребно е да биде обезбедена со струја и чиста вода, за напојување на желките.

Желките се активни во периодот од април до средината на ноември, зависно од температурите. Потоа се вкопуваат во земјата и се во хибернација (зимски сон). Зависно од висината на температурите, излегуваат од земјата и порано, но ненадејниот студ и снегот доведуваат до нивно изумирање. Се хранат со меки треви како: детелина, коприва, млечка и друго, а консумираат и лисја од зелка, грашок, домати, лубеница и друго. Младите во првите месеци по изведувањето се потхрануваат со витамини, а возрасните бидејќи се љубители на месо во одредени денови добиваат оброци во кои има и мали количества на месо.



Желкиште не бараат  
многу храна

# Колку ќе ВЛОЖИШ ТОЛКУ ЌЕ ДОБИЕШ

Пишува:  
Јулија Малинова

**ОДГЛЕДУВАЊЕТО ЛЕШНИЦИ  
Е ИСПЛАТЛИВ БИЗНИС. ОД  
ЧЕТИРИ ХЕКТАРИ ЛЕШНИЦИ  
ЗАРАБОТУВАЧКАТА Е 4.000 ЕВРА  
ГОДИШНО, ВЕЛИ МЛАДИОТ ФАРМЕР  
ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВСКИ**

Владимир Величковски и неговиот пријател Мете Георгиевски пред две години започнале да се занимаваат со одгледување лешници во штипското село Лакавица. Финансиски плод од оваа инвестиција ќе добијат по 7-8 години, но тоа не ги загрижува овие двајца млади фармери. Тие направиле детална анализа за својата инвестиција и очекуваат добивка по осум години.

"Се здруживме и решивме да инвестираме во одгледувањето на овој вид јаткасто овошје, како наш заеднички проект. Се одлучивме за лешници за кондиторската индустрија - тоа се мали лешници, кои се употребуваат во чоколадата. На

хектар и половина насадивме 1.400 садници лешник, кои ги набавивме од Италија. Сега се двегодишни, школувани садници, чувани во саксија во посебни услови со развиен корен. Во насадот мора да има три до четири различни сорти на садници лешник, со тоа што една сорта треба да биде главна носечка култура, а другите служат за опрашување, исто како и кај оревот кој се опрашува со ветер", објаснува Владимир. Цената на садниците изнесува од 2 до 10 евра во зависност од тоа дали станува збор за конзумни или за лешници за во кондиторски производи.

Владимир и Мете користат само арско и магарешко губриво за сад-



ниците, преработено по европски стандарди, кои ги добиваат како совети од компанијата во Италија.

Одгледувањето лешници е исплатлив бизнис. Од четири хектари лешници заработка е 4.000 евра годишно. За исплатливоста на оваа инвестиција велат дека има време. На единица хектар инвестирале 2.400 евра за садници, а одделно влегуваат трошоците за анализа на почвата, обработка на земјата и механизацијата. Колку ќе вложиш толку ќе добиеш, земјата секогаш враќа, вели Владимир, кој заедно со својот пријател планираат да подигнат уште еден насад лешници во Светиниколско.

## Начинот на одгледување

Лешникот успева на надморска височина до 1.200 метри. Ова дрво има коренов систем до 40 сантиметри кој бара многу вода и затоа најдобро е да расте на места каде што има природна влага. Растението станува плодородно по осмата година. Двасет години раѓа лешници, а потоа треба да се обнови. Лешникот може да порасне до четири метри висина, а дава род и до 37 килограми од едно стебло.

"За разлика од другите култури, лешникот е отпорен на болести и штетни влијанија. Не бара прскање, а садниците се третираат само превентивно. Лешниците на две години се режат во вид на крошна", раскажува Владимир.

Владимир лешници џе  
и реже во вид  
на крошна



# Послебербените мерки клучни за извоз

АгБиз програмата на USAID организира еднодневна обука за подобрување на послебербените практики и примена на технологии во собирањето, складирањето, чувањето и пакувањето на свежо овошје и зеленчук, наменето за извоз. На обуката присуствуваше Дејвид Пича, меѓународно признат експерт за управување и продажба на свежо овошје и зеленчук, кој го пренесе своето искуство на присутните.

"Импресиониран сум од земјоделството во вашата земја! Имате многу сончеви денови и одлични климатски услови, поволни за одгледување на разни земјоделски производи, кои се барани на пазарите на ЕУ и САД. Со скромни инвестиции во зајакнување на мерките по бербата, македонските производи би можеле успешно да се пласираат во светските малопродажни супермаркети", вели

Пича, која за време на престојот во Македонија посетил 16 фирми.

На работилницата, на којашто присуствуваа 20 претставници на македонски фирми, беше истакнато дека немањето послебербени мерки го ограничува пазарот. Нивната примена, потенцира Пича, не е скапа инвестиција.

Според него, македонските извозници на свежи производи треба да ги подобрят своите мерки по бербата, вклучувајќи:

- Заштита на производите од сонцето;
- Брз транспорт до паковниот центар;
- Минимизирање на доцнења пред ладење, како и темелно ладење на производот што е можно побрзо;
- Одржување на производот на оптимална температура;
- Користење разладни области во



Дејвид Пича,  
меѓународен консултанш

- текот на товарењето;
- Редење на палетите кон центрат на камионот за подобра циркулација на воздухот;
- Да се избегнат доцнења за време на транспортот и да се следи температурата на производот за време на транспортот.

Гоце Чушков производител на круши

## СО ИНТЕНЗИВЕН КРУШКОВ НАСАД МОЖЕ ПРИСТОЈНО ДА СЕ ЖИВЕЕ

Гоце Чушков од Велес ова лето и есен ги бере првите плодови од својот крушков насад, во кој има 480 дрвца на околу 6 декари. Во неговиот овоштарник, кој се наоѓа во близина на Велес во месноста Речани има насадено дрвца со круши од три сорти "јулска шарена", "вијамовка" и "кантарка" или меѓу народот позната како "калуѓерка".

"Тука порано со семејството одгледував гладиоли", вели Чушков. Задовolen е од првите приноси кои се движат по 14 до 20 килограми од дрвцето. Годинава ќе има помалку бидејќи е прва родна година и не сакал да префорсира кај дрвцето. Го засадил насадот на алувијална почва, која добро ја изорал и редовно ја наводнува со вода од реката Вардар, а има воедено и систем капка по капка за што добил финансиски средства од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од министерството даваат субвенции од 80 илајди денари за еден хектар крушов насад, а тоа според агроном Чушков е доволно да се подигне крушков насад. Околу дрвцето Чушков засадил трева.

"Мора да има трева за да е меко, за плодовите кога паѓаат да не се остетат. Треба многу да се внимава и на сортите, кои треба да се поставени во сематски редови, за да има потполно квалитетно опрашување. Кај крушата е важна превентивната работа и треба да биде контролирано. Јас ги прскам крушите четири до пет пати. Иако

долги години имам искуство како стручњак- агроном сепак за секој поголем зафат во мојот крушкарник се советувам и со проф. др. Бранко Балтовски професор по фитопатологија и ентомологија од Земјоделскиот факултет од Скопје, врвен стручњак кого многу го ценам, а неговите совети злато вредат", вели Гоце.

Најголема опасност по крушата е болеста ервинија до која се суши целото дрвце почнувајќи од листот преку стеблото па се до до коренот. Пред десет години се исушија бројните крушкови насади во земјава. "Моментално во Македонија има недостиг од круша, па затоа често и се увезува, а во големите маркетите чини и по 100 денари за килограм. Но таа круша е само лична, но го нема квалитетот и вкусот на крушата произведена на македонска почва која е многу вкусна и сочна", вели Гоце Чушков. Според него од крушите не може луксузно да се живее, но едно стандардно македонско семејство од оваа работа може да си обезбеди пристојна егзистенција.



Внуциш ѝ  
обожавааш крушиш

# Препарати од растително потекло

**П**окрај хемиските препарати, земјоделските производи можат да се заштитат и со препарати од растително потекло. На ваков начин со мали финансиски средства фармерите можат да ги заштитат производите од лисните вошки, зелковиот молец и инсектицидите кои се појавуваат кај растенијата.

**Коприва** - (Лисни вошки) Во сад од 10 литри се става свежо набрана коприва во количина од 1кг или сува 150 г која може да биде во фаза на цветање, но без семе. Копривата се прелива со вода и тоа 4-5 см над растението. Пожелно е водата да биде дождовница. Садот се поклопува и се остава да стои 12 до 24 часа. После тој период се цеди течноста и така неразблажена се употребува за прскање. Местата каде што има вошки добро се натопуваат. Прскањето се повторува неколку пати. Во свежо направената чорба се наоѓаат ситни иглички од мравја киселина која ги уништува вошките. Оваа чорба се прави брзо, лесно и е ефтина. Се препорачува кога нападот е мал, а доколку е масовен треба да се користат ефикасни средства

**Папрат** - (Инсектицид) Во 10 литри вода се става 1 кг свеж папрат или сува 150 г и се остава 24 часа да стои за да омекне. После тоа масата се вари 30 минути и потоа течноста се цеди и лади. Се употребува неразблажена. Се прска во зима на тикво време. Течноста се чува во дрвено или пластично буре.



**Домат** - (Зелков молец) Се зема 100 г свежи листови од домат, и се поливаат со 1 литар вода. Тие се оставаат да отстојат 3 часа. После тоа водата се употребува за прскање. Се прска секој втор ден додека трае полагањето на јајцата од зелковиот молец. Мирисот на доматот ја одбива пеперутката на зелковиот молец.

**Домат** - (Инсектицид) Се зема 2 кг ситно исечкан свеж лист од домат и се прелива со 10 литри 70% алкохол. Почекто се меша и се остава три дена, потоа се цеди екстрактот. Се зема од екстрактот 1 литар и се меша со 1 литар вода и со тој раствор се прскаат цвеќињата и зеленчуците. Посебно е добар за растенијата од фамилијата (Solanaceae-компир во тек на нападот од компировата златица).

Извадок од книгата "Органско земјоделско производство од проф. др. Вако Златковски



**ОСИГУРАЈ ГО СВОЈОТ КАПИТАЛ,  
И ПРЕПУШТИ ГО ВО СИГУРНИ РАЦЕ!**

  
**АГРО ГУМА**



**ПРОДАЖБА НА**  
\* ТРАКТОРСКИ  
\* ДАМПЕР  
\* ВИЉУШКАРСКИ  
\* КАМИОНСКИ  
\* ПАТНИЧКИ  
\* ВНАТРЕШНИ  
**ГУМА**  
**GALAXY**  
**petlas**

Бриселска бр.8 - 2/8  
тел.: 02/2440 798; 2452 174  
моб.: 070/278 209 070/363 848  
agrogumaskopje@yahoo.com

**ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТАНДАРДИ**

ISO 9001:2008 14001:2004  
22000:2005 13485:2003

Прехранбена индустрија  
Угостители  
Мало и Големо продажба

Свежо  
Овошје Житни култури  
Семенски материјал

Стандард за управување со безбедност на храна,  
комплектарен со HACCP системот, наменет за  
пазарите со население од исламска вероисповед.

Контролирано земјоделско производство  
засновано на пропишани операции и контролирана  
ограничена употреба на губирива и средства за заштита

**ОБУКИ**

Обуки за оценувачи на стандардите : ISO, HACCP, GLOBALGAP  
Водени од акредитирани преведувачи од земјата и странство.

Присутните се здобиваат со сертификати  
Акредитирани од: IRCA, RABQSA, FAS.  
[www.fc.com.mk](http://www.fc.com.mk)



**ОБУКИ**

# Силажа - храна за повеќе млеко



**K**ире Кадински од селото Пашинарувци, Прилепско, седум години се занимава со производство на силажа, која ја прави со комбајн, специјално наменет за оваа дејност.

"Најдобро време за правење силажа е кога пченката ќе достигне восочна зрелост односно да не биде ниту сува ниту водена. Значи, зрното не треба да прснува кога ќе се стисне, ниту да биде тврдо, туку да биде меко и да има леб (да не биде празно). По жнеенето се носи со трактор до местото за правење силажа. Се транспортира во базенот и се попрскува со 1-1,5% готварска сол од вкупната маса, односно 10-15 кг на еден тон материјал за силажирање. Готварската сол се додава само кога се врши силажирање на пченка без кочани за подобар вкус. Со помош на трактори се гази за да се вакумира. Посебно внимание треба да се обрне на сидовите и подот на базенот со цел да нема никакво оштетување и да не се создадат воздушни цевови. Силажираниот материјал треба убаво да се покрие со најлон, потоа со земја или, пак, со песок со дебелина од 8-10 см за да не дојде во контакт со воздухот. Силажата треба да се остави 3-4 недели за да созре", објаснува Кадински.

Колку побрзо и поорганизирано се прави, силажата е поквалитетна.



Сило комбајн во акција

Најдобро време за правење силажа е кога пченката ќе достигне восочна зрелост, односно да не биде ниту сува ниту водена

Пишува: Алмира Папик

Кире вели дека квалитетот на силажата се познава по мирисот, бојата и киселоста. Ако силажата е топла, таа има поголема точка на вре-иене и може да се расипе. Ако пак е ладна (околу 20-30 целзиусови степени), тогаш е подобра.

Кире Кадински, силажата ја прави од пченка, грашок, јачмен и луцерка. Тој истакнува дека постојат два вида на силажа: висока силажа која се прави од пченка и ниска која се прави од трева.

"Важно за силажата е тоа што материјалот треба да биде добро исечкан од 0,5 до 1,5 см. Фино исечканиот материјал за силажирање животните го консумираат во поголемо количество. Правењето силажа нема ограничен временски период. Таа зависи од доволната и неопходната зрелост на растенијата", вели Кире, кој силажата ја употребува само во зимскиот период кога нема зелено силажирана храна. Доколку силажата не е добро направена, може да дојде до закисување и до болест кај добитокот.

Кире нагласува дека силажата доведува до зголемување на производството на млеко кај кравите.

"Оброците од силажа што им ги давам на молзните крави доведуваат и до производство на 15 литри млеко, а за поголема млечност се дава и концентрат. Сепак, консумирањето на силажата е ограничено и тоа на 10-20 кг по грло", вели Кадински, кој не препорачува со силажа да се хранат телиња помлади од два месеца.

Силажата како храна содржи протеини, јаглеидрати и пченка. Притоа, стоката нема проблеми со варење на храната оти протеините, со самото ферментирање на силажата, се претвораат во аминокиселини.



Силажаша е одлична и ефтина храна



*ProCredit Bank*

Со убаво да

се служите!



Во соработка со сите дилери на механизација:  
Синпекс-Битола, Евростил-Битола,  
Агровојводина-Скопје, Еурополог-Тетово,  
БД Интеркар-Скопје, Хемометал-Битола.

## КРЕДИТ ЗА АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА



- ПОВОЛНИ УСЛОВИ
- МИНИМУМ ДОКУМЕНТАЦИЈА
- БРЗА ПРОЦЕДУРА




02 / 2446 000

# „Разубавувачи“ НА ЦВЕЌЕ

Пишува:  
Берта Китинска

**КОЦЕВ ПЛАНИРА ДА НАПРАВИ ПАЗАР ЗА ЦВЕЌЕ И ВО ЗЕМЈАВА, КАДЕ ШТО СИТЕ ЦВЕЌАРИ ОД МАКЕДОНИЈА И ОД СОСЕДСТВОТО (ОД 5 ЧАСОТ ДО 8 ЧАСОТ НАУТРО) ЏЕ ГО ПРОДАВААТ СВОЕТО ЦВЕЌЕ И ЗЕЛЕНИЛО, НЕ МАЧЕЈЌИ СЕ ДА ОДАТ И ДА ГО НУДАТ ПО ЦВЕЌАРНИЦИТЕ**



Леандер, бршлен, стрелиција, панашира и прунус се „зачини“ во цвеќарство. Тоа е украсно зеленило без кое не може да се направи букет или да се украси сала за венчавка. Благојче Коцев, веќе седум години, своето семејство го издржува со собирање ваков вид зеленило. „Продавав цвеќе во Бугарија и добив идеја за собирање зеленило во Македонија, знајќи дека изобилува со најразлични видови. Почнав да собирам листови стрелиција кои можат да се најдат во Гевгелиско. Нив ги продавав на пазарите во Бугарија каде што нема вакви листови“, вели Коцев. 54-годишниот Благојче веќе го продава своето зеленило на нашиот цветен пазар, иако еднаш неделно го посетува бугарскиот

пазар на цвеќе и снабдува 10 експлузивни цвеќарници во Софија.

Тој објаснува дека зеленилото е отпорно на мраз и на други временски услови, што му ја олеснува работата при транспортот со автобус до Бугарија. Најчесто, зеленилото што го носи на бугарскиот пазар го пакува во голем најлон со седумдесет китки. Една китка од зеленилата има 12 граничиња. На нашиот цветен пазар ја продава од 40 до 50 денари, во зависност од тоа за кое растение станува збор, а на пазарот во Софија ја продава за 80 денари.

Освен што собира, Коцев ги сади овие растенија. „Во моментов имам насадено леандер, бршлен, прунус, панашира во Катланово. За нивно одгледување не е потребно висок

ка класа на земја, туку тие бараат посебно внимание. На почеток, бараат многу вода, иако подоцна може да се наводнуваат два пати во годината. Зеленилото се сади еднаш и трае со години“, вели Коцев.

За него, Македонија е балканска Калифорнија во која се сретнуваат најразлични зеленила. Тука виреат шест до седум егзотични зеленила за кои е потребно заштита од атмосферски влијанија.

Во иднина, Коцев планира да направи пазар за цвеќе и во земјава, каде што сите цвеќари од Македонија и од соседството (од 5 часот до 8 часот наутро) ќе го продаваат своето цвеќе и зеленило, не мачејќи се да одат и да го нудат по цвеќарниците. Дури лоцирал и место каде што може да биде сместен пазарот, а тоа е Железничката станица во Скопје. „Оваа идеја ја предложив до надлежните органи и се уште очекувам одговор. Пред неколку години до мојата општина доставив предлог-идеја за нашето маалско напуштено игралиште да биде наменето за неколкудневен саем за цвеќе, каде што може да се донесат цвеќиња и да се разменуваат растенија и информации. Исто така, барав да има аукција, а собраните средства да ги донирате во добротворни цели. Но, оваа идеја не е прифатена“, завршува Коцев.

Од зеленилошто може да се заработка





Производство во заштитени простори

# ОРАНЖЕРИИ ПЛАСТЕНИЦИ



NetaJET



АГРО ТЕХНОЛОГИЈА

АГРО ИСКУСТВО

**АГРО ЗНАЕЊЕ**



**МАГАН МАК**  
Орце Николов 71  
1000 Скопје Р. М  
Тел: 02/3216-147  
факс: 02/3216-158

 **NETAFIM™**





Ера Агринा



Ве правиме  
среќни.  
Поврзуваме.  
Развиваме.  
Тоа сме ние.



## МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛОЗЈЕ И ОВОШТАРНИЦИ



ЕРА Агринा дооел Скопје  
Телефон 02 321 86 67  
Факс 02 321 86 69



Улица Беласица Бр. 2  
[contact@era-aqrina.com.mk](mailto:contact@era-aqrina.com.mk)



LIFESTYLE  
NATURAL



# Каматни стапки на УНИДепозити

## Специјални продукти за физички и за правни лица

 ТРИДОСИД	<b>ТРИ Месечен депозит - БИСЕР</b>
рок	3 месеци
ДЕНАРИ	8,50%
EUR	4,00%

	<b>ДЕБЕТ Месечен депозит - РЕКОРД</b>
рок	<b>9 месеци</b>
<b>ДЕНАРИ</b>	<b>9,50%</b>
<b>EUR</b>	<b>5,50%</b>

минимална сума 1 000 ЕУР или 60 000 МКД

	<b>ШЕСТ Месечен депозит - ПОРАСТ</b>
рок	<b>6 месеци</b>
<b>ДЕНАРИ</b>	<b>9,00%</b>
<b>EUR</b>	<b>4,50%</b>

 униБанк	<b>ДВАНАСЕТ Месечен депозит</b>
рок	<b>12 месеци</b>
<b>ДЕНАРИ</b>	<b>10,50%</b>
<b>EUR</b>	<b>7,00%</b>

минимална сума 1 000 ЕУР или 60 000 МКД

Сите продукти се со пропорционален метод на пресметка на камата и со фиксна годишна каматна стапка  
За повеќе информации посетете ја нашата веб страна [www.unibank.com.mk](http://www.unibank.com.mk)

**Претворете го вашето товарно возило во ладилно**



**1** Ладилен уред **2** Компресор **3** Термоизолация

Ладилен систем сертифициран според НАССР стандардот

Погоден за транспорт на прехранбени производи

Со работна температура од +4 до -18° С

## Максимален товарен волумен

## Лесно одржување

**Две години гаранција**

Интерфригро ДООЕЛ ул.Ново

**Сервис: 00 389 (2) 2043342**

Факс: 00 389 (2) 2043342  
Мобилни: 00 389 75 441114

Phone: +38 999 441111,  
Email: interfrigo@gmail.com

www.english-test.net



**INTERFRIGO**  
COOLING SOLUTIONS

**MAXIMA**

Скопје: ул. Качанички пат 66 (Визбегово),  
(02) 26 53 253, 26 53 254;

Охрид: ул. Железничка 92, (046) 262-846



Дистрибутер за Македонија:  
АГРОПРОГРЕС дооел,  
Краварски пат бб (на патот за Грција) - Битола  
Тел..047/208 500 Факс 047 208 515



**В**о стратегскиот развој на македонското земјоделство најголема важност се дава на лозарството и овоштарството како гранки кои можат најмногу да придонесат за подобрување на состојбата во земјоделството преку извоз на готови производи, главно трпезно грозде, праски, јаболка... За исполнување на оваа национално прифатена стратегија неминовно се јавува потребата од нови лозарски и овоштарски насади, нова современа механизација и нов начин и размислување за обработка на земјата посебно кај крупните лозараовоштари.



Изолирана управувачка платформа

Оптимален одговор на ваквите барања може да биде новата Energy серија на трактори од италијанскиот производител Goldony, во македонски услови наменета за професионални корисници. GOLDONY Energy 80 има две главни карактеристики: нов, четирицилиндричен, доволно моќен 75 КС VM мотор развиен во соработка со познатиот бренд DAIMLER CHRYSLER - Мерцедес и компактни димензии. Токму компактноста го прави специјализиран. За овоштарите е најбитна висината на тракторот (1350 mm до горната точка на воланот) поради ниските гранки. Кај лозарите е најбитна ширината на тракторот (1350 mm крајна ширина) поради ширината на лозовите насади која кај новите насади садени по европски стандарди заради поголеми приноси изнесува 2100 mm. Би го споменал овде уште и радиусот на вртење кој изнесува 3 m.

Сите современи приклучни машини за лозарство и овоштарство можат да се приклучат на овој трактор почнувајќи од влечен 1500 l атомизер со пумпа со капацитет од 150 l/min, режачка за ластари од предна страна комбинирана со машина за меѓуредна обработка, а особено е погоден поради високиот клиренс



# Трактор за професионални корисници

и ниската висина за големи мулцери со димензии од 2,9 m со примена во овоштарството. Без проблем влече и гардова линија со седум тела.



Предни ѕекови

Цената на овој трактор во Македонија со вклучено 5% ДДВ изнесува 20.000 евра. Ако се земе предвид поддршката од Владата на РМ со програмата за Рурален развој и рефинансирање на средствата од 50%, дисконтниот фонд и можноста од користење на средства со 4% камата - овој трактор повеќе не претставува привилегија само на големите производители или европските фармери.



Кабина

Пишува: Николче Трампевски

## технички податоци

мотор:	VM DAIMLER CHRYSLER - 4 цилиндри сила на моторот 55 Kw (75 KS) при 2.600 врт/мин зафатнина на моторот 3000 ccm 4 цилиндри, водено ладен мотор со директно вбрзивање на горивото
менувач:	16 брзини (8 напред + 8 назад)
погон:	4 WD
сопирачки:	хидраулични, со независна паркинг - сопирачка
карданско вратило:	вклучување преку независен куплунг 540 / 750 врт/мин
хидраулика:	со регулатор за хидраулика и нивомат
гуми:	назад 320/70x24", напред 240/70x16"
димензии:	должина 3231 mm ширина 1350 mm клиренс 330 mm висина до воланот 1350 mm
тежина:	2000 kg / 2150 со кабина

# Автоматско водење на комбајнот со лазерски пилот

Пишува: Проф. д-р Драги Таневски

**A**втоматското водење на житните комбајни со лазерски пилот е решение од понов датум на компаниите Claas и New Holland. Лазерскиот уред кај житниот комбајн Claas се поставува на



горниот дел од хедерот над левиот разделувач на житната маса, а кај житниот комбајн New Holland на левата страна на горниот дел од кабината на комбајнот. Уредот е составен од два сензора или очи кои се поместуваат налево и надесно за шест степени во правецот на движењето.

Левиот сензор е емитер, кој ги упатува инфрацрвените зраци со фреквенција од 60 MHz на далечина од 14 м. Десниот сензор е примач, односно тој ги прима зраците кои се рефлектираат од стеблата на житните култури или од самото стрниште. Областа на набљудување со лазерските сензори е на должина од 14 метри и широка околу 3 метри. За време на работата на лазерскиот уред зраците рефлектиранi од стрништето подолго патуваат за разлика од оние од стеблата на нормалниот посев.

Скенирањето на посевот се врши три пати во една секунда, а процесорот ја пресметува оптичката средина врз основа на рефлектираните податоци. Ако добиените податоци се поклопуваат со работ на неокосената житна маса, не доаѓа до корекција на правецот на движењето на комбајнот. Во моментот кога ќе дојде до отстапување од работ, управувачката хидраулика добива наредба за коригирање на правецот налево или надесно.

Покрај препознавањето на работ на посевот по висина, сензорот врши препознавање и по бојата. Тоа овозможува успешно користење на лазерскиот пилот за време на комбајнирање на полегнат и заплевен посев и при ноќно комбајнирање.

Лазерскиот пилот обезбедува автоматско водење на комбајнот во работа со целокупниот работен зафат, што најдобро доаѓа до израз кај житните комбајни со поголем работен зафат (над 6 м). Меѓутоа, основна функција на автоматското водење на комбајнот е ослободување на возачот од грижата за постојано следење на широчината на сечењето, со што му се овозможува следење на квалитетот на работата на комбајнот.



## Зголемен извозот на краставици од Македонија

Иако извозот на краставици во периодот 2002-2008 не е толку голем, тој сепак има тренд на растење. Во 2005 година имаше мало намалување. Извозот на краставици во 2008 година беше за 25% поголем отколку во 2007 г. и изнесуваше 7 милиони американски долари, додека во 2008 година 8,8 милиони американски долари. Главниот извозен партнери за краставици како и за повеќето од другите земјоделски производи е Србија, вклучувајќи го и Косово. Според статистичките податоци на ОН, Македонија е четврта по ред во извозот на овој производ во Европската Унија. Прва е Турција со 75%, односно 29% од извозот во ЕУ и Русија, Мароко и Јордан со извоз од 5% од вкупната сума.




Статистички податоци од ОН  
Извор: АгБиз

## Зеленчукот зазема 6% од европскиот пазар на храна и пијалаци

Западноевропскиот пазар изнесува 66,4 милијарди евра во 2008 година, според студијата направена од Агенцијата за истражувања и пазари. Зеленчукот зазема 6% од вкупниот пазар на храна и пијалаци, вреден 1,111 милијарди евра. Извештајот предвидува дека пазарот на зеленчук ќе се намалува во просечна годишна стапка од 0,05% помеѓу 2008-2011 година. Свежиот зеленчук учествува со 49,1 милијарди евра или 74% во вкупниот износ на трговија со зеленчук. Извештајот опфаќа 492 холдинг-компании, независни и филијали, кои заедно со 547 компании и големи брендови се поделени по земји и производи. Студијата покрива 15 земји од Западна Европа, Норвешка и Швајцарија. Десет компанији-снабдувачи покриваат 16% од пазарот на западноевропски земји. Некои од овие топ-компании се "Бондеј" (Bonduelle) со 4,5% од пазарот и со присуство во 32 од 64 земји, потоа "Kopari Bretaw" (Цоопари Бретагне) со 2,7% и "Помона" (Помона) со 1,4%.

[www.pepperstoday.com](http://www.pepperstoday.com)

Вкупниот пазар на зеленчук во ЕУ за 2008 година



## И покрај добрата берба, молдавските лозари се соочуваат со стечај

Ниските цени на грозјето им се закануваат со стечај на многу молдавски лозари и покрај годинашнава добра берба. Винарските визби се презаситени со вино од бербите во претходните години, состојба која придонесува цените на грозјето да бидат ниски. Времето оваа година беше многу подобро од минатата, со помалку врнежи и повеќе сонце. Се очекува дека производството ќе изнесува од 640.000-670.000 тони, од кои околу 100.000-140.000 тони се планира да бидат продадени во Романија и Украина. Бербата на винско грозје минатата година изнесуваше 480.000 тони. Винарските визби во моментов имаат залихи од околу 24-28 милиони литри. Стручните лица предвидуваат дека оваа сезона винското грозје ќе се продава по цена од 10-15 центи од евро по килограм, цена којашто не е доволна да се покријат трошоците. Молдавија започна со извоз на вино во Русија во 2007 година. Претходно на Молдавија ѝ беше забранет извозот во Русија поради испорака на вино за кое се констатира дека не ги исполнува руските стандарди.

[www.freshplaza.com](http://www.freshplaza.com)

## Холандија и Мароко, лидери во извозот на овошје и зеленчук

Холандија и Мароко се водечките извозници на овошје и зеленчук во ЕУ и во земјите надвор од ЕУ. Извозот на овошје и зеленчук од Холандија е зголемен за 15,2%, со рекордни 7.705.600 тони од кои 2.325.404 овошје и 5.380.196 тони зеленчук. Мароко, исто така, постигна рекорд со извоз од 970.287 тони во 2008 година со што извозот е зголемен за 34% во период од четири години. Во 2008 година оваа земја има извезено 621.771 тон зеленчук и 348.516 тони овошје. Други важни извозници коишто не се членки на ЕУ се Израел со 357.268 тони, Египет со 310.664 тони и Турција со 299.472 тони. Јужна Африка, Аргентина, Чиле и Бразил се другите најголеми извозници на овошје во ЕУ.

[www.pepperstoday.com](http://www.pepperstoday.com)

## Италијанските производители на јаболко бараат пазари надвор од ЕУ


Пет од водечките фирмии-производители на јаболко се здружија во нова трговска организација за промовирање на продажбата надвор од границите на ЕУ. Новиот ентитет ќе менаџира со маркетинг на продажбата на јаболко од „ВОГ“, „ВИ.П“, „Мелинда“, „Ла Трентина“. Четири водечки имиња на италијанското јаболко се од североисточниот регион на Трентино и јужен Тирол. Италијанските производители на јаболко разгледуваат можности за проширување кон другите, нетрадиционални пазари како што се Русија, Средниот Исток, Северна Америка и Индија. Во одделна активност, четирите водечки фирмии постигнаа договор за отворање заедничка канцеларија за продажба во Москва. Заедно, Трентино и Јужен Тирол се производители на 65% од вкупното производство на јаболка во Италија.

[www.fruitnet.com](http://www.fruitnet.com)

## Трговијата со пиперки бележи зголемување

Вкупната трговија со пиперки во ЕУ во 2008 година, како што може да се забележи и во графиконот подолу, изнесува 894.404 тони и бележи зголемување од 9% во споредба со минатата година. Трговијата на пиперки со земјите надвор од ЕУ изнесува 213.227 тони и бележи зголемување од 5% во споредба со претходната година.

[www.pepperstoday.com](http://www.pepperstoday.com)



## Вести од пазарот во Полска

**Домат** - Цените на доматите од оранжерији се слични во целата земја. Во првата половина од септември, цената на домати со Б големина, за кои има најголема побарувачка, изнесуваше од 0,40-0,48 евра/кг во картонска амбалажа. Цените на ББ и БББ домати се приближно исти и изнесуваат 0,44-0,48 евра/кг во картонска амбалажа. Од ова може да се види дека најголема е побарувачката за домати со Б големина и нивната цена е еднаква (понекогаш и повисока) од цената на доматите со поголеми димензии. **Пиперки** - Во големите производствени региони на благи пиперки (Прзитик и Мазовјетски) цените на белите и зелените пиперки остануваат стабилни. Цената на белите пиперки во картонска амбалажа изнесува 0,61 евра/кг., додека цената на зелените пиперки 0,54 евра/кг. Цената на црвени и жолти пиперки бележи пад и изнесува 0,76 евра/кг.

[www.fresh-market.pl](http://www.fresh-market.pl)

## Големопродажни цени во Хрватска во септември 2009 (во куни)

Производи	Осцијек	Сплит	Загреб
Домати	5,53	5,00	4,50
Пиперки	5,75	5,17	5,50
Пиперки (бабура)	3,83	4,33	4,50
Краставици	4,00	4,83	4,00
Зелка	1,93	2,67	2,00
Печурки	20,67	22,50	18,00
Јаболко Ајдарет	3,53	5,17	4,00
Јаболко Јонаголд	4,00	5,50	4,00
Јаболко Златен делишес	4,67	6,17	4,50
Грозје	8,80	6,50	8,50

1 Евро - 7.26 Куна

Извор: [www.tisup.mps.hr](http://www.tisup.mps.hr)

## Големопродажни цени во Србија во септември 2009 (во динари)

Производ	Потекло	Цена
Домати	Домашна	40
Пиперки	Домашна	40
Пиперки (бабура)	Домашна	50
Краставици	Домашна/Македонија	30/25
Зелка	Домашна	20
Јаболко Ајдарет	Домашна	70
Јаболко Црвен Делишес	Италија	100
Грозје бело	Италија	80
Грозје црно	Домашна	80

1 Евро - 93 динари

Извор: [www.stips.minpovlj.rs.gov.yu](http://www.stips.minpovlj.rs.gov.yu)

## Големопродажни цени во Албанија во септември 2009 (во Лек)

Производ	Тирана	Фиер	Корча
Јаболко сезонско	56		47
Златен Делишес	57	35	51
Домати	42	23	38
Пиперки (зелена)	51	35	38
Зелка	24	60	20
Краставици	40	32	48

1 Евро - 132 Лек

Извор: [www.mbumk.gov.al](http://www.mbumk.gov.al)

Големопродажни цени во Подгорица во септември 2009 (во Евра)			
Производ	Мин	Макс	Просек
Јаболко Ајдарет	1,00	1,00	1,00
Јаболко Златен Делишес	0,40	0,40	0,40
Трпезно бело грозје	0,75	1,05	0,90
Трпезно црно грозје (кардинал)	0,70	0,80	0,75
Домати	0,35	0,58	0,47
Пиперка	0,45	0,50	0,48
Пиперка (бабура)	0,60	0,80	0,70
Зелка	0,23	0,28	0,26
Краставици	0,25	0,35	0,30

Извор: [www.amiscg.org](http://www.amiscg.org)

Големопродажни цени во Косово во септември, 2009 (во Евра)			
производ	Приштина	Урошевац	Пеќ
Јаболко	0,75	0,53	0,90
Грозје	0,55	0,65	0,77
Домати	0,40	0,47	0,31
Пиперки (зелена)	0,38	0,45	0,31
Пиперки (сомборка)	0,38	0,54	0,67
Зелка	0,24	0,27	0,14
Краставици	0,33	0,60	0,46

Извор: [www.food-ks.org](http://www.food-ks.org)

Големопродажни цени во Софија во септември 2009 (во лев)		
Производ	Потекло	Цена
Домати	Домашно/Романија/ Греција	0.40/0.63/0.30
Пиперки (зелени)	Домашно	0,65
Пиперки (црвени)	Домашно	1,20
Краставици	Домашно/Греција/Македонија	0.95/1.05/1.25
Зелка	Домашно / Македонија	0,43
Јаболко	Домашно/Греција/ Македонија	0.53/0.90/1.58
Грозје	Домашно/Греција/ Турција	1.15/2.00/1.15
1 Евро - 1.95 Лев		

Извор: [www.slatina-bulgarployd.com](http://www.slatina-bulgarployd.com)

Малопродажни цени за септември во Р.Македонија				
Производ	Класа	Мин.	Макс.	Најзаст
Домат	Прва	20	35	30
	Втора	15	20	20
Краставица		15	25	20
Бел Пипер		25	30	30
Црвен Пипер		30	40	35
Зелка		15	20	15
Праски		20	40	35
Сливи		15	30	25
Јаболки		25	40	30
Грозје црно		30	40	30
Грозје бело		40	40	40

Цени од добиточните пазари во Р. Македонија					
Категорија		Сточни пазари		Забеле.	
		Скопје	Кочани	Струмица	Мерка
Теле 1-6 месеци	мин.	100	130	135	КГ/Ж.м
	макс.	120	150	155	КГ/Ж.м
	најзастап.	120	140	145	КГ/Ж.м
Јуне 6-18 месеци	мин.	100	120	120	КГ/Ж.м
	макс.	120	140	125	КГ/Ж.м
	најзастап.	120	130	125	КГ/Ж.м
Јагниња до 18кг.	мин.	150	160		КГ/Ж.м
	макс.	190	180		КГ/Ж.м
	најзастап.	180	170		КГ/Ж.м
Јагниња над 18кг.	мин.	100	150		КГ/Ж.м
	макс.	150	170		КГ/Ж.м
	најзастап.	140	160		КГ/Ж.м
Прасиња до 20кг.	мин.	140	160	150	КГ/Ж.м
	макс.	160	200	180	КГ/Ж.м
	најзастап.	150	180	160	КГ/Ж.м
Прасиња од 20-35кг.	мин.	130	160		КГ/Ж.м
	макс.	150	180		КГ/Ж.м
	најзастап.	140	170		КГ/Ж.м
Гоеница од 90-110кг.	мин.	100	80	100	КГ/Ж.м
	макс.	110	100	120	КГ/Ж.м
	најзастап.	100	90	120	КГ/Ж.м
Јариња	мин.	90	100		КГ/Ж.м
	макс.	110	120		КГ/Ж.м
	најзастап.	100	100		КГ/Ж.м

Големопродажни цени за септември во Р.Македонија				
Производ	Класа	Мин.	Макс.	Најзаст
Домат	Прва	15	20	20
	Втора	10	15	15
Краставица		10	15	10
Бел Пипер		20	25	22
Црвен Пипер		20	25	23
Зелка		10	20	13
Праски		25	35	28
Сливи		15	25	20
Јаболки		25	35	25
Грозје црно		20	35	22
Грозје бело		30	35	30

Извор: [www.mzsv.gov.mk](http://www.mzsv.gov.mk) ЗПИС-Пазарни информации

ВИСТИНСКИ **ПАРТНЕР**  
НА ВАШИОТ **БИЗНИС!**

 КРЕДИТИ ДО **300.000** ДЕНАРИ

**АГРО КРЕДИТ**  
за земјоделци

**Скопје – Центар**  
ул. Рампо Левката 14  
тел: 02/ 30 93 371

**Скопје – Шуто Оризари**  
ул. Гарibalди 25  
тел: 02/ 26 51 269

**Струмица**  
ул. Дебарска 6  
тел: 034/ 34 01 67

**Гостивар**  
ул. ЈНА 21  
тел: 042/ 22 10 17

**Велес**  
ул. Владимир Назор 28  
тел: 043/ 21 18 18

**Кочани**  
ул. Димитар Влахов 72  
тел: 033/ 27 85 56

**Битола**  
ул. Жикица Јовановик–Шпанац 146 а  
тел: 047/ 20 37 25

**Прилеп**  
кеј 9-ти Септември 36  
тел: 048/ 42 77 14

[www.horizonti.org.mk](http://www.horizonti.org.mk)

finance  
central  
europe


THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2004  
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2005  
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2006  
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2007  
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2008

 **ВАРДАР**  
осигурување

Член на Групацијата 



**ОСИГУРАЈ ГО СВОЈОТ КАПИТАЛ,  
И ПРЕПУШТИ ГО ВО СИГУРНИ РАЦЕ!**



## LOGRAN



**LOGRAN** - дава сигурна контрола на широк спектар дикотиледонски плевели и споредно дејство на некои тревни плевели (*lolium, phalaris* и *bromus*). Може да се употребува во сите житарици (толерантен е кон сите видови). Ефектите од делувањето се видливи во период од 1 до 3 недели по третирањето, а најдобро делува на млади плевели кои се во активна фаза на растење. Ниски дози на употреба - контрола за цела сезона. Флексибилно време на третирање - "pre & post emergence".

## BOXER

**BOXER** - хербицид за "pre" или "early post emergence" употреба и контрола на широк спектар тревни (*Apera, Alopecurus, Lolium, Poa*), а споредно дејство и на некои широколисни плевели (*Gallum, Veronica*). Може да се употребува во сите озими житарици (и компир). Делува почвено (при рана употреба) и фолијарно (при употреба по никнење). Голем број на регистрации во Западна и Северна Европа. Во комбинација со **LOGRAN** даваат извонредно решение за рано сузбивање на плевелите во ситуација кога **DICURAN FORTE** веќе е забранет за употреба.

## AXIAL

**AXIAL** - хербицид за контрола на широк спектар тревни плевели (*Apera, Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Setaria, Echinochloa, Poa*). Може да се употребува во сите озими и јари житарици вклучувајќи го и јачменот. Компабилен со хербициди за широколисни плевели. Во комбинација со **LOGRAN** даваат извонредно решение за пролетно сузбивање на плевелите. Извонреден хербицид за корективно третирање против тревни плевели во пролет (од братимење па се до појава на заставичар).

# Premis® 25 FS

системичен фунгицид  
за третирање на **семе**



**Premis 25 FS** е системичен фунгицид со заштитно, куративно и ерадикативно дејствување кој се користи за третирање на семето кај житариците.

**Premis 25 FS** се користи за третирање на семинјата на пченицата и јачменот со цел да се сузбијат предизвикувачите на: гламници (*Tilletia tritici*, *Tilletia caries*), прашна гламница (*Ustilago nuda*), *Septoria tritici*, *Septoria nodorum*, *Fusarium spp.*, *Helminthosporium spp.* **Premis 25 FS** содржи активна материја тритиконазол (25g/l). Формулиран е во облик на концентрирана супензија за третирање на семе, со црвена боја.

ОРИГИНАЛЕН ПРОИЗВОД  
СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ

ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  
Поштенски фах 11  
1400 Велес, Македонија  
тел: 043/212-552; 212-553  
факс: 043/243-210  
e-mail: hemomak@mt.net.mk

**BASF**

The Chemical Company